



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 12 јуни 1968

Скопје

Број 21

Год. XXIV

Претплатата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

174.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИРОВНИТЕ СОВЕТИ

Се прогласува Законот за мировните совети, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Организационо-политичкиот собор, одржана на 9 мај 1968 година и на седницата на Републичкиот собор, одржана на 30 мај 1968 година.

У. бр. 33

31 мај 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА МИРОВНИТЕ СОВЕТИ

Член 1

Со овој закон се уредува основањето, делокругот и начинот на работењето на мировните совети.

Член 2

Мировните совети се општествени органи кои посредуваат меѓу граѓаните заради спогодбено отстранување на споровите во нивните меѓусебни односи, и на тој начин придонесуваат за развивање на добри односи меѓу нив.

Мировните совети посредуваат во сите спорни односи на граѓаните односно во споровите меѓу одделни членови на работната заедница, освен во случаите кога се во прашање барања со кои тие не можат слободно да располагаат според важечките прописи.

Член 3

Функцијата на член на мировниот совет е почесна.

Член 4

Постапката пред мировните совети е бесплатна. Во постапката пред мировните совети не се плаќа такса.

Член 5

Мировни совети можат да се основаат во месните заедници и во работните и други организации (работна организација).

Мировни совети можат да се основаат и за одделни населени места односно населби или за една или повеќе станбени згради.

Во работните организации мировни совети можат да се основаат и за одделни делови (работни единици) на работната организација.

Член 6

Мировен совет основаат и неговите членови ги избираат и отповикуваат граѓаните на собир на избирачи односно на друг собир на граѓани, а во работните организации — собирот на работните луѓе.

Член 7

Член на мировен совет може да биде секој полнолетен граѓанин.

Член 8

Мировниот совет се состои од најмалку тројца членови и нивни заменици.

Мировниот совет од редот на своите членови избира претседател.

Член 9

Членовите на мировниот совет се избираат за време од две години и можат повторно да бидат избрани на таа должност.

Мандатот на член на мировниот совет престанува: со истекот на времето за кое е избран; со отповикување од собирот што го избрал; по негово барање.

Член 10

Мировните совети посредуваат во сите спорни односи на граѓаните односно во споровите меѓу одделни членови на работната заедница (меѓусебни побарувања, сопственички односи, полски штети, службености, уредување на меѓи, смеќавања на владение, спорови што произлегуваат од станбено-состварските односи, во споровите што произлегуваат од прекршоците и од кривичните дела што се покренуваат по приватна тужба или по предлог на оштетените и други), без оглед на тоа дали по тој спор се води постапка пред судот или пред органот на управата и во кој стадиум се наоѓа таа постапка.

Член 11

Мировниот совет посредува на подрачјето за кое е основан, односно во работната организација во која е основан.

Член 12

Мировниот совет посредува кога тоа ќе го побара и само една од заинтересираните странки, а може да посредува и по сопствена иницијатива ако смета дека тоа би било корисно во конкретниот случај.

Член 13

Мировниот совет ќе ги повика странките и ќе ги извести за денот, времето и местото на мирењето, за предметот на мирењето и по чие барање се повикува странката.

Доколку една од странките или обете странки не се одзоват, повикувањето ќе се повторат.

Член 14

Постапката пред мировниот совет е усна и едностранна.

Учествувањето во постапката пред мировниот совет е доброволно. Во таа постапка спрема никого не може да се употребат никакви принудни средства ниту да се изречуваат казни поради неодзивање на поканата или поради не давање на изјава.

Член 15

Мировниот совет, ако тоа го бараат или се согласат странките, може веднаш да посредува.

Доколку нема услови веднаш да се одржи мирењето, претседателот на мировниот совет ќе настојува што е можно побрзо да го закаже.

Доколку конкретниот случај бара итно посредување, мировниот совет може да посредува и во неполн состав.

Член 16

Мировниот совет посредува само во присуство на обете заинтересирани странки или нивните законски застапници.

Ако странките не се во можност едновременно да се изјаснат за предметот на спорот пред мировниот совет, тие можат да го спорат тоа одделно.

Пред мировниот совет можат да даваат објасненија, освен заинтересираните странки и други лица ако тоа може да придонесе за решение на спорниот однос.

Член 17

Посредувањето на мировниот совет, по правило, е јавно.

Мирењето ќе се одржи без присуство на јавноста или само во присуство на одреден број сведоци, ако тоа го бараат странките. Мировниот совет може да ја исклучи јавноста и по свое наоѓање, ако присутните пречат во работата и го одолговлекуваат спогодувањето, како и од други оправдани причини.

Член 18

Во посредувањето мировниот совет им дава совет на странките за начинот на решение на нивниот спорен однос.

Доколку странките за предметот на спорот одделно се изјасниле, мировниот совет ќе ги повика обете странки или на секоја одделно ќе и даде совет како најдобро да го реши спорот.

Член 19

Ако заинтересираните страни пред мировниот совет се спогодат за начинот на решението на спорниот однос, ќе се состави писмено за таа спогодба, ако странките тоа го бараат или по предлог од членовите на мировниот совет.

Оваа спогодба има значење на вонсудско поамнување.

Член 20

Претседателот на мировниот совет се грижи за одржување на мирењето, раководи со мирењето, го спазува редот меѓу присутните и им дава збор на странките и на други лица.

Член 21

За посредувањето пред мировниот совет може да се води евиденција за каков спор се работи и како е окончан спорот. Овие податоци ги води во одделна книга еден од членовите на мировниот совет или лице определено од страна на општинското собрание, месната заедница односно работната организација.

Член 22

Писменото за спогодбата го потпишуваат претседателот на мировниот совет и странките.

Член 23

Мировниот совет го запознава собирот на избирачите, собирот на граѓаните односно собирот на работните луѓе и собранието на општината со општествените појави и проблеми што ги согледува во својата работа.

Член 24

Општината или месната заедница односно работната организација обезбедуваат услови за вршење работата на мировните совети.

Член 25

Досега основаните мировни совети продолжуваат да работат според одредбите на овој закон. Изборот на членовите на мировните совети на кои им престанал мандатот на денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се изврши според одредбите на овој закон.

Член 26

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

175.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВОСУДЕН ИСПИТ

Се прогласува Законот за правосуден испит, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Организационо-политичкиот собор, одржана на 9 мај 1968 година и на седницата на Републичкиот собор, одржана на 30 мај 1968 година.

У. бр. 32

31 мај 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хали Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРАВОСУДЕН ИСПИТ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите за прием и начинот за вршењето на практиката во судовите на дипломираните правници, на кои во смисла на член 3 став 1 и 2 од Основниот закон за правосудниот испит (Основен закон) им е потребна практика во суд заради полагање на правосуден испит, како и начинот и условите на полагањето на правосудниот испит.

Член 2

Дипломираните правници, практиката ја обавуваат во општински, окружен или окружен стопански суд.

Член 3

Работната заедница на судот со општиот акт ги определува условите и бројот на дипломираните правници што можат да се примат на практика во судот, начинот на прекинувањето и продолжувањето на практиката, како и должностите на дипломираните правници.

Практиката на дипломираните правници во судот може непрекинато да трае најмногу две години, а ќе се врши според одредбите на судскиот деловник.

Член 4

Дипломираниот правник што сака да врши практика во суд, поднесува молба до претседателот на судот со доказ за завршен факултет, а ако е во работен однос и доказ од органот односно организацијата дека му се одобрува практика во судот.

Претседателот на судот, во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на молбата решава за приемот на дипломираниот правник на практика во судот, го определува времето на траење на таа

практика и со распоредот на работата му овозможува да се запознае со сите работи во судот.

Против решението со кое е одбиено барањето, дипломираниот правник има право на жалба до републичкиот секретар за правосудство, во срок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Член 5

При одлучувањето за примање на практика во судот, предност имаат дипломираните правници на кои им е потребно најкучо време за здобивање со практика за полагање на правосуден испит, како и дипломираните правници што порано завршиле правен факултет.

Член 6

Ако дипломираниот правник од неоправдани причини не стапил на практика во судот во срок од 15 дена од денот кога требало да стапи на практика, ќе се смета дека се откажал од своето барање.

Член 7

Судот, на дипломираниот правник му издава уверение за времето поминато на практика во судот.

Член 8

Правосудниот испит се полага пред испитна комисија (Комисија) што ја формира Републичкиот секретаријат за правосудство.

Комисијата се состои од претседател и четири членови, на кои им се определуваат заменици.

Претседателот и членовите на Комисијата и нивните заменици ги именува републичкиот секретар за правосудство од редот на истакнатите правници за време од две години.

Во решението за именување на членовите на Комисијата ќе се определи од кои предмети ќе испитуваат одделни членови на Комисијата.

Член 9

Програмата на испитната материја што се полага по предметите од член 4 од Основниот закон ја составува Комисијата во согласност со републичкиот секретар за правосудство.

Програмата на испитната материја и испитните сесии се објавуваат во „Службен весник на СРМ“.

Член 10

Административните работи на Комисијата како и должноста на записничар ги врши лицето што ќе го определи републичкиот секретар за правосудство.

Член 11

Дипломираниот правник што сака да полага правосуден испит поднесува писмена пријава до Републичкиот секретаријат за правосудство.

Кандидатот е должен во пријавата да наведе во која испитна сесија сака да го полага испитот и дали порано го полагал испитот. Пријавата треба да биде поднесена најдоцна месец дена пред испитната сесија кога сака да го полага испитот.

Кон пријавата кандидатот поднесува доказ дека завршил правен факултет и дека поминвал одредено време на практика предвидена во член 2 од Основниот закон.

Член 12

Претседателот на Комисијата писмено ќе го извести кандидатот за времето и местото на полагање на испитот, најдоцна 15 дена пред времето определено за полагање на испитот.

Член 13

Полагањето на правосудниот испит започнува со полагање писмениот дел од испитот.

Писмените задачи ги определува Комисијата.

Од кандидатот, ќе се бара преку решавањето на посложен случај од практиката (составување поднесок или одлука) да покаже познавање од определена област од правото, како и способност за примена на прописите.

Член 14

При изработувањето на писмената задача кандидатот може да се служи со законски текстови без коментар.

Времето за изработување на писмената задача изнесува 7 часа непрекинато.

Член 15

По завршениот писмен дел на испитот, се полага усниот дел. Усниот дел е јавен и се полага пред сите членови на Комисијата.

Член 16

Успехот на кандидатот на испитот Комисијата го оценува врз основа на резултатот што го покажал на писмениот и усниот дел на испитот со оценката „положил“ или „не положил“.

За успехот на кандидатот комисијата одлучува со мнозинство гласови.

Резултатот што кандидатот го постигнал на испитот јавно го соопштува претседателот на Комисијата.

На кандидатот што го положил правосудниот испит, Републичкиот секретаријат за правосудство му издава уверение за положениот испит. Уверението потпишува претседателот на Комисијата.

Член 17

Кандидатот што не го положил правосудниот испит може повторно да го полага по истекот на шест месеци.

Кандидатот што не го положи испитот по втор пат може да полага неограничен број пати. Секој нареден испит може да се полага по истекот на една година.

Член 18

Кандидатот што според оценката на Комисијата на испитот покажал слаб успех од еден или два предмета, има право да полага поправен испит од тие предмети.

Кандидатот што покажал слаб успех од предметот од кој се полага и писмен испит, поправен испит од тој предмет полага писмено и усно.

Поправниот испит може да се полага во срок кој не може да биде покус од 2 месеца ниту подолг од шест месеци. Ако во овој срок кандидатот од неоправдани причини не се јави на полагање или не го положи поправниот испит, ќе се смета дека не го положил правосудниот испит.

Член 19

Кандидатот што не дојде во определениот ден да полага или пред почетокот на испитот изјави дека се откажува од полагањето, ќе се смета дека не го полагал испитот.

Кандидатот што се откаже во текот на полагањето на испитот, ќе се смета дека не го положил испитот.

Ако во текот на писмениот испит кандидатот од оправдани причини не може да го продолжи испитот, ќе се смета дека испитот не го полагал.

Ако во текот на полагањето на усниот испит настапиле оправдани причини поради кои кандидатот не може да го продолжи испитот, Комисијата може да одлучува да се прекине усниот дел на испитот за определено време.

Член 20

За текот на испитот се води записник во кој се внесуваат следните податоци: името и презимето на кандидатот, составот на Комисијата, времето на полагањето на испитот, како и други поважни забелешки од текот на испитот.

Кон записникот се приложуваат и писмените задачи на кандидатите.

Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на Комисијата и записничарот.

Републичкиот секретаријат за правосудство води евиденција за полагањето на правосудниот испит.

Член 21

На претседателот и членовите на Комисијата и на записничарот им припаѓа надоместок за работата во Комисијата.

Средствата за работа на комисијата се обезбедуваат во пресметката на Републичкиот секретаријат за правосудство.

Трошоците во врска со повторното полагање на правосудниот испит ги сноси кандидатот.

Член 22

Правосудниот испит по скратена програма (член 10 од Основниот закон) се полага пред целата Комисија, на начин како и правосудниот испит.

Ако кандидатот поднесува пријава за полагање на правосуден испит по скратена програма (член 10 од Основниот закон) покрај доказите од претходниот став, поднесува и доказ за положен стручен испит за звање управен службеник.

Член 23

Работната заедница на судот е должна во срок од три месеци по влегувањето во сила на овој закон да донесе општ акт предвиден со член 3 од овој закон.

Член 24

Се овластува републичкиот секретар за правосудство да донесе поблиски прописи за начинот на вршењето на практиката на дипломираните правници во судовите и полагањето на правосудниот испит како и да ја определи висината на надоместокот за работата на Комисијата.

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

176.

Врз основа на член 5 од Законот за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66 година), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 17 мај 1968 година и на седницата на Републичкиот собор, одржана на 30 мај 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ЗА 1968 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството за 1968 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството на седницата одржана на 24 јануари 1968 година под број 01-43/1.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 55
31 мај 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

177.

Врз основа на член 14 од Законот за стопанските судови на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 30 мај 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ-ПОРОТНИЦИ ВО ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД И ВО ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ

I

Во точка I ред трети, наместо бројката „100“ ќе стои „140“.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 53
31 мај 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

178.

Врз основа на член 14 од Законот за организација и финансирање на запослувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66), Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 30 мај 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 6 јуни 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ПРИ РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО

I.

Се дава согласност на Одлуката за определување стопата на средствата за заеднички работи при Републичката заедница за работите на запослувањето, што ја донесе Републичката заедница за работите на запослувањето на седницата одржана на 15 мај 1968 година под број 06307.

II.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 58
7 јуни 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

179.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за води („Службен весник на СРМ“, бр. 37/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 мај 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 6 јуни 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ ЗА 1967 ГОДИНА

I.

Се дава одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за води за 1967 година, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за води на седницата одржана на 10 април 1968 година под бр. 23/1.

II.

Оваа одлука влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 56
7 јуни 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

180.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за Републичкиот фонд за води („Службен весник на СРМ“, број 37/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 мај 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 6 јуни 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ ЗА 1968 ГОДИНА

I.

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за води за 1968 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за води на седницата одржана на 10 април 1968 година под бр. 23/1.

II.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 57
7 јуни 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

181.

Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 19 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 30 мај 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА ВО ОКРУЖНИОТ СУД ВО ШТИП

I. За судија во Округниот суд во Штип се избира Драги Танчев, претседател на Општинскиот суд во Делчево.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 54
31 мај 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

182.

Врз основа на член 135 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 17 мај 1968 година и на седницата на Републичкиот собор, одржана на 30 мај 1968 година, по претресот на Анализата „Положбата и проблемите на дрвната индустрија во СР Македонија“, донесува

ПРЕПОРАКА

ЗА НАТАМОШНИОТ РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА

Дрвната индустрија во СР Македонија е изградена по ослободувањето. Периодот од 1945 до 1958 година се карактеризира со развој на примарната преработка на дрвно-индустриските производи, додека изградбата на погоните за финални производи, главно, датира од 1959—1966 година.

Позитивно е тоа што во последниве години производството покажува знатен пораст и се менува неговата структура во полза на финалните производи, кое е резултат на инвестиционите вложувања за модернизација и реконструкција на постојните капацитети и изградба на нови. Во гранката се запослени 6.000 работници. Извозот на дрвно-индустриски производи од СРМ во 1967 година изнесува 11% од вкупниот приход на гранката, со тоа што учеството на финалните производи е остварено со 35,5%. Меѓутоа, отежнатите услови за пласман на домашниот и странскиот пазар, особено во земјите членки на одделни економски групации (ЗЕТ, ЕФТА и др.) се одразуваат и преку нашите високи железнички тарифи и заштитни бариери во тие земји.

Шумскиот фонд на Републиката не обезбедува максимално користење на инсталираните капацитети за примарна преработка на дрвото, кои се предимензионирани. Недоволната отвореност на шумските комплекси оневозможува поцелосно користење на сечивиот етат, кој ја влошува положбата за снабдување на погоните за примарна преработка со суровини.

Сегашниот асортиман, квалитет и цените на производите не се сообразени со пазарните движења. Несовремената организација на производството и пласманот, расцепканоста на работните организации, ниската продуктивност на трудот ја карактеризира и неповолната квалификациона структура на запослените.

Личните доходи на запослените во оваа гранка се меѓу најниските во дрвната индустрија на СФРЈ и во индустријата на СР Македонија.

Во 1967 година економската положба на дрвната индустрија и во СФРЈ изразито се влоши. Вкупна загуба од 7 милиони 308 илјади н. динари според завршните сметки за 1967 година покажуваат 5 шумско-индустриски комбинати во Македонија.

Како резултат на ваквата положба, фондовите во оваа гранка се незнатни и не даваат можност за нејзина натамошна модернизација и реконструкција со сопствени средства.

Резултатите во деловно-техничката соработка, производната кооперација и интеграционите движења во дрвната индустрија во СР Македонија не задоволуваат. За одбележување е дека меѓу одделните дрвно-индустриски комбинати во Македонија не постои деловно-техничка соработка. Отсуствува и соодветна соработка со градежните претпријатија, проектантските организации и трговската мрежа. Во последно време постигната е извесна соработка меѓу овие претпријатија од СРМ за заедничко учество со градежната оператива во изградбата на станови во Скопје.

Поврзаноста на дрвната индустрија и со научно-истражувачките институции и специјализирани организации од оваа област е на сосем ниско ниво.

Поаѓајќи од горните констатации, а со цел да се придонесе за натамошниот развој и унапредување на дрвната индустрија Републичкиот и Стопанскиот сџор

ПРЕПОРАЧУВААТ

1. Надминувањето на сегашната неповолна положба на дрвната индустрија, е пред сè, задача на стопанските организации од оваа индустриска гранка и нивните асоцијации.

Решавањето на актуелните проблеми треба да биде постојана активност на стопанските организации кон деловно-техничката соработка и интеграција за современо и интензивно стопанисување и преземање на конкретни мерки за натамошен развој и унапредување на дрвната индустрија во СРМ.

2. За подобрување и проширување на суровинската база, неопходно е стопанските организации преку долгорочни програми да ја зајакнат активността во обновата и реконструкцијата на постојниот шумски фонд и подигањето на нови шуми по пат на плантажирање со топли и иглолисни видови дрвја.

Рационалното користење на постојниот шумски фонд и смадувањето на трошоците на производството, ќе може да се обезбеди со воведување на механизација и нови методи на работа и технологија и отворање на шумските комплекси со изградба на шумски комуникации.

3. За да се обезбеди рационално користење на суровините, да се зголеми финалната преработка на дрвно-индустриските производи, да се оспособени организацијата на производството и пласманот и да се подобри економско-финансиската положба на дрвната индустрија, работните организации од дрвната индустрија и шумарството и нивните асоцијации, треба да преземат низа мерки за остварување на цврста и долгорочна деловно-техничка соработка и кооперација и интеграција со цел да се изврши поделба на производниот асортиман односно специјализација во примарната преработка и финализацијата и да се обезбеди големо сериско и современо производство, коњукуртно на пазарот. Исто така потребно е стопанските организации перманентно да ги следат современите достигнувања во техничко-технолошките процеси и да преземат постојани мерки за модернизација и реконструкција на постојните погони како и нивна оптимализација и окрупнување.

4. Потребно е стопанските организации да ги испитаат можностите за формирање на заеднички служби за развој и проектирање, опремени со високо квалитетни стручни кадри (архитекти, ликовни уметници, градежници и сл.). Овие служби по-

себно треба да работат на прилагодување на асортиманот и квалитетот на производите според вкусот на потрошувачите и потребите на пазарот, да лансираат новитети и оригинални решенија, да го усогласуваат естетскиот облик на производите со функционалноста и цените. Во рамките на решавањето на оваа проблематика посебно место треба да заземе прашањето за формирање и обединување на комерцијалните служби и продажната мрежа како и деловна соработка на дрвната индустрија со мешовитите или специјализираните трговски организации, кои се занимаваат со промет на дрвно-индустриски производи, заради заедничко ангажирање и истапување на пласманот на производите.

5. Процесот на долгорочно деловно поврзување меѓу дрвната индустрија, градежните претпријатија и проектантските организации треба да се цврстува и проширува во правец на поголемо учество на дрвната индустрија во обновата и изградбата на Скопје со вградување на квалитетна, функционална и современа градежна столарија и кујнски мебел.

6. Проблемот на стручните кадри и подобрувањето на квалификационата структура во дрвната индустрија е еден од предусловите за модернизирање на производството во стопанските организации. Со оглед на фактот, што при Земјоделско-шумарскиот факултет не постои посебен смер за оспособување на стручни кадри за дрвно-индустриското производство, потребно е факултетот да вложи поголеми напори во подготвувањето на такви кадри, кои успешно ќе се вклучат во процесот на производството во дрвната индустрија, особено во погоните за финална преработка. Нужни се систематски напори на работните организации и нивните асоцијации за потесно поврзување со научно-истражувачките и другите специјализирани институции од оваа област.

7. Поради ниската акумулативност на стопанските организации на дрвната индустрија, соочени со проблемите на обновата и реконструкцијата на шумскиот фонд, со зафати за создавање на плантажи од високостеблени шуми како и модернизација на производството потребно се натамошни напори за создавање на средства со евентуално поповолни услови на кредитирање за реализација на овие цели. Потребно е стопанските организации, банките и заинтересираните републички фактори да пристапат кон утврдување на долгорочна политика и донесување на долгорочна програма за развој на оваа стопанска гранка.

8. Со цел да се забрзаат интеграционите процеси, потребно е банките во кредитирањето да им даваат приоритет на оние стопански организации кои остваруваат деловно-техничка соработка и производна кооперација.

Потребно е да се обезбеди подинамичен пораст на потрошувачките кредити со цел да се забрза пласманот на дрвно-индустриските производи за широка потрошувачка со тоа што самите работни организации треба да вложуваат максимум напори во ангажирањето и на сопствени средства.

9. За да се зголеми извозот на дрвно-индустриските производи потребно е републичките органи да настојуваат при составувањето на стоковните листи да внесат поголеми количества на дрвно-индустриски производи за извоз, особено во клиншкото подрачје, а посебно и во земјите на СЕВ.

Исто така републичките органи треба да настојуваат да изнајдат погоден инструментариум за стимулирање на извозот на конвертабилните подрачја (даночни олеснувања, поголема извозна премија на финалните производи за покривање на царинските и други заштитни бариери);

— да ја преиспитаат можноста за зголемување на ретенционата квота со цел да се овозможи успешна модернизација и реконструкција на оваа гранка, потесно деловно поврзување со странските партнери, ангажирање на странскиот капитал, како

и да ја разгледаат можноста за донесување на регресивни тарифи со оглед на географската положба на СР Македонија.

10. Извршниот совет, Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија, Стопанската комора на Македонија и надлежните собраниски одбори да го следат спроведувањето на оваа препорака и за тоа повремено да му поднесуваат извештаи на Републичкиот и Стопанскиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 59 Претседател
30 мај 1968 година на Собранието на СРМ,
Скопје Мито Хаџи Василев, с. р.

183.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на Републичкиот и Просветно-културниот собор, одржана на 30 мај 1968 година, по претресот на материјалот — Реализацијата на основното задолжително образование во учебната 1965/1966 и 1966/1967 година, со посебен осврт на проблемите сврзани со повторувањето и осипувањето на учениците во основните училишта во СРМ, врз основа на член 158 од Деловникот на Собранието на СРМ ги донесе следните

ЗАКЛУОЦИ

Во остварувањето на основното задолжително образование се постигнати определени резултати, но и покрај тоа на планот на опфаќањето, повторувањето и осипувањето на учениците во основните училишта постојат бројни проблеми, кон чие решавање треба да бидат насочени напорите не само на образовните установи, туку и на сите други општествено-политички фактори во комуните и Републиката. Ова, пред сè, поради тоа што остварувањето на основното задолжително образование е уставна обврска на целата заедница.

Републичкиот и Просветно-културниот собор констатираат дека:

— сегашната положба во опфаќањето, повторувањето и осипувањето на учениците во основните училишта, особено во подрачјата со неразвие на училишна мрежа, недоволна материјална база, недоволен и несоодветен наставнички кадар и лошите комуникации — го доведува во прашање остварувањето на зацртаната политика за опфаќање на генерациите во основните училишта, предвидено со среднорочниот план за развој на Републиката до 1970 година;

— за ваквата положба во остварувањето на основното задолжително образование не биле во доволна мера ангажирани сите општествено-политички фактори во комуната и дека проблемите на опфаќањето, повторувањето и осипувањето на учениците во основните училишта не биле перманентна преокупација на сите заинтересирани фактори во комуната односно дека постоела извесна активност само при уписот на учениците;

— по прашањето за остварувањето на задолжителното основно образование, особено во подигањето квалитетот на наставно-воспитната работа и подобрувањето квалификационата структура на наставничкиот кадар, не било во доволна мера ангажирано училиштето, како основен фактор во решавањето на овие проблеми.

За ваквата положба во основните училишта придонела и недоволно квалификуваната просветно-педагошка служба, односно нејзиното непостоење на определени региони;

— дека проблемот на остварувањето на задолжителното основно образование се јавува уште во поостра форма во регионите настанети со припадници на народностите, каде што поради општата и културна заостанатост, верските и другите предрасуди, родителите не ги испраќаат децата на училиште, кое особено се однесува на женските деца;

— дека за осигувањето на учениците во основните училишта, покрај другите фактори, влијаела и неадекватната примена на казнените одредби спрема оние родители што не ги испраќаат децата на училиште.

Тргувајќи од сегашната положба во остварувањето на задолжителното основно образование и имајќи ја предвид зацртаната политика во среднорочниот план за развој на Републиката до 1970 година, Републичкиот и Просветно-културниот собор сметаат дека е потребно да се вложат посебни напори од страна на сите заинтересирани фактори во решавањето на овие проблеми.

Републичкиот и Просветно-културниот собор посебно укажуваат на следното:

1. За да се постигне поголемо опфаќање на децата и за да се спречи големото осипување во текот на школувањето, училиштето, заедниците на образованието, просветно-педагошките служби, општинските собранија и нивните служби и другите општествено-политички фактори во комуната, со организирано учество на пратениците од Републичкиот и Просветно-културниот собор најтемелно да ја испитаат реализацијата на основното образование, особено во општините каде што во тој поглед реализацијата видно заостанува.

2. За таа цел потребно е да се изготват програми за развој на основното образование во секоја општина во кои би требало да бидат согледани и следните прашања:

— состојбата и влијанието на училишната мрежа во реоните каде што од педагошка гледна точка таа е неправилно и нерационално поставена и не дава гаранција на целосно опфаќање на децата. Во таа смисла посебно внимание треба да му биде посветено на смалувањето и психофизичките напори кај децата и на решавање прашањето за превоз на децата од оддалечените населби или нивно сместување во ученички домови при централните основни училишта;

— во програмите посебно внимание треба да му биде посветено на обезбедувањето основна материјална база на основното образование. Во таа смисла треба да се решава проблемот на просторот, опремата, наставните средства, ученичките домови и друго. За решавањето на овие проблеми потребно е да се испитаат можностите за покренување на широки сенародни акции за изградба на училишен простор и ученички домови и нивно опремување, како што веќе е направено во некои други републики. На тој начин би се ликвидирале до најголема мера смените во училиштата и би се обезбедиле услови за продолжен престој на децата во училиштата;

— при подолгорочното програмирање развојот на основното образование, решавањето на проблемот на наставничкиот кадар е едно од најсуштествените прашања во совладувањето проблемите на опфаќањето, повторувањето и осипувањето на учениците. Паралелно со обезбедување на квалификуван наставнички кадар за сите основни училишта, потребно е да се изградува систем за негово постојано стручно усовршување и изнаоѓање соодветни мерила и критериуми за наградување, што би обезбедило негово целосно ангажирање во воспитно-образовната работа.

3. Потребно е да се зголеми општествената одговорност на училиштата, на нивните самоуправни органи за неуспехот во реализацијата на основното образование. Во идниот период посебно внимание треба да му биде посветено на подобрувањето квалитетот на наставата, бидејќи реализацијата на основното образование и ликвидирањето на повторувањето и осипувањето е во најтесна врска со квалитативното подобрување на наставно-воспитниот процес.

4. Создавање на квалификувана просветно-педагошка служба, која, покрај укажувањето стручна помош на наставниците, ќе биде во состојба да го обезбеди потребниот општествен надзор над работата на образовните институции. Во идниот

период е потребно да се создадат јаки и добро опремени заводи за просветно-педагошка служба во чиј состав треба да бидат вклучени најквалификуваните и стручно најспособните наставнички кадри. Во таа смисла нужно е да се размислува за создавање посовремена и пофункционална организација на просветно-педагошката служба во Републиката, по пат на создавање такви центри кои ќе опфатат пошироки подрачја од подрачјата на една општина. Размислувањето треба да се движи околу создавањето на окрупнети заводи за просветно-педагошка служба.

5. За остварувањето на основното образование и подигањето квалитетот на воспитно-образовниот процес потребно е да се преиспитаат одделни одредби од Законот за основното училиште кои се однесуваат на утврдувањето на нормативи за отворање на основни училишта, одредбите за преведувањето на учениците во основните училишта, за опсното оценување и влијанието на оценката доволна за успехот на учениците. Исто така, при преиспитувањето на Законот за основното училиште да се преиспитаат и одредбите кои се однесуваат на наставничкиот кадар што предава во основните училишта со цел да се прецизираат квалификациите што треба да ги имаат наставничките кадри во одделенската и предметната настава.

6. Во решавањето проблемот на осипувањето на учениците, особено на подрачјата настанети со народностите, потребно е најнепосредно и најконкретно ангажирање на сите општествено-политички фактори во комуната (училиштето, општинските собранија, заедниците на образованието, просветно-педагошките служби и општествено-политичките организации) во работата со родителите кои поради заостанатоста и конзерватизмот не ги испраќаат децата (особено женските) на училиште или пред време ги порекуваат од него.

7. Досегашната реализација на основното образование, односно проблемот на големото осипување на учениците, особено во вишите одделенија, нужно го наметнуваат и прашањето за натамошна рационализација на основното образование.

8. За натамошното подобрување на воспитно-образовниот процес во основното училиште и за неговата што поцелосна реализација нужно се налага стручно педагошко истражување и валоризација на наставните планови и програми, со цел да се испита целисходноста на дисциплините и содржините и нивниот одраз врз психофизичката оптовареност на учениците.

9. За реализацијата на основното задолжително образование и намалувањето бројот на учениците што повторуваат и се осипуваат, значајна улога треба да одигра доследната примена на Законот за финансирањето на образованието и воспитувањето, односно вреднувањето на образовно-воспитната работа по пат на извршувањето на договорните обврски меѓу заедниците на образованието и образовните институции.

10. За поуспешна реализација на основното образование, потребно е подоследно применување на постојните казни одредби на Законот во случај на неиспраќање на децата на училиште, што секако позитивно би влијаело за смалување осипувањето на учениците.

При преиспитувањето на одредбите на Законот за основното училиште потребно е да се преиспитаат и казнените одредби односно висината на казните.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 1641

31 мај 1968 година
Скопје

Претседател
на Просветно-културниот
собор,
Драги Тозија, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Крсте Марковски, с. р.

Ојласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Митрова Кирева Марија од Неготино, ул. „Маршал Тито“, поднесе тужба за развод на бракот против Митровски Трајков Иван, од Неготино, а сега со непознато место на живеење.

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непознато место на живеење, се поканува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во судот или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1704/67.
(44)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Драгица Јуруковска од с. Буково, поднесе тужба до овој суд за развод на бракот против Стеван Јуруковски од с. Буково, а сега со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот Стеван е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 336/68.

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 525, страна 139, книга III, е запишано следното: Се брише од регистарот на установите Здравствената станица на Текстилната фабрика — Гостивар, со решение бр. 3245 од 15. II. 1968 година на Текстилната фабрика Гостивар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 22 од 22. III. 1968 година.
(917)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 21. III. 1968 година, рег. бр. 78/66, е запишана под назив: Продавница „Шемница“ во село Драгожани на Заштитната работилница за преквалификација на инвалидите „Пензионерско-ориенталска-гостилничарска“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални производи и прехранбени артикли.

Раководител на продавницата е Марковски М. Горби.

Продавницата е основана од Заштитната работилница за преквалификација на инвалидите „Пензионерско-ориенталска-гостилничарска“ од Битола, со одлука од работничкиот совет од 16. VIII. 1967 година и решението бр. 04-9650/1 од 5. III. 1968 година од санитарниот инспектор на Собранието на спштината Битола.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што ја потпишува и Заштитната работилница.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 9/68 година.
(945)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 29. II. 1968 година, рег. бр. 1/68, е запишана под назив: Управа на зградата, ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 18 во Охрид. Предмет на работењето ѝ е одржување и управување со деловната зграда на ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 18 во Охрид.

Основач е Градската библиотека „Григор Прличев“, Историскиот архив, „Охридско лето“, Завод за школство, Центар за предвојничка обука и Центар за социјални работи — Охрид, со одлука од 20. II. 1968 година.

Потпишувањето ќе го врши Александар Симоновиќ, управител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 4/68. (946)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 579, страна 391, книга III, е запишано следното: Новинско-издавачката установа — редакција на весникот „Трудов инвалид“ — Скопје, со одлуката бр. 170 од 15. VII. 1966 година на Сојузот на трудовите инвалиди на Македонија — Републички одбор, се става под присилна управа.

За присилен управител на споменатата установа е назначен, со цитираната одлука, Драган Василевски, кој редакцијата на весникот „Трудов инвалид“ — Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Даскаловски Благој.

На директорот Трајковски Благоја му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 37 од 18. IV. 1968 год. (983)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 579, страна 391, книга III, е запишано следното: Се симнува присилната управа над Новинско-издавачката установа „Трудов инвалид“ — Скопје, согласно одлуката број 16 од 1. II. 1968 година на Сојузот на трудовите инвалиди на Македонија — Републички одбор — Скопје.

Со одлука бр. 16 од 1. II. 1968 година на Сојузот на трудовите инвалиди на Македонија — Републички одбор — Скопје, фирмата на Новинско-издавачката установа — редакција на весникот „Трудов инвалид“ — Скопје, се менува и ќе гласи: Новинско-издавачка установа — редакција „Заштита“ — Скопје.

За в. д. директор на Новинско-издавачката установа — редакција „Заштита“ — Скопје е назначен Драган Василевски, кој ќе ја потпишува, со стариот регистриран потписник Даскаловски Благој, сметано од 12. IV. 1968 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

На присилниот управник Драган Василевски, му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 38 од 18. IV. 1968 година. (984)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1064, страна 297, книга V, е запишана под фирма: Молеро-фарбарска задруга „Зограф“ — Скопје, ул. „470“ бр. 19. Предмет на работењето на задругата е изведување на молеро-фарбарски работи — услуги.

Задругата е основана на основачкото собрание, одржано на 6. IV. 1967 година од основачите: Димовски Ѓорѓи, Ончевски Борис, Тутевски Иван, Темелковски Темелко, Наков Михајло, Аврамовиќ Петар, Теофилов Бошко, Краевски Васил, Андреевски Андре и Андреевски Димитар.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Димов Христо Ѓорѓи, в. д. директор, и Ончевски Ангел Борко.

Членови на привремениот управен одбор се: Ончевски Борис, Темелковски Темелко и Теофилов Бошко. Претседател на управниот одбор е Темелковски Темелко.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 451 од 19. V. 1967 година. (895)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1011, страна 13, книга V, е запишана под фирма: Сидаро-фасадерска и молеро-фарбарска задруга „Скопје“ — Скопје, ул. „ЈНА“ број 15. Предмет на работењето на задругата е сидаро-фасадерски и молеро-фарбарски работи.

Задругата е основана на основачкото собрание, одржано на 15. I. 1967 година од основачите: Темелковски Борис, Ајвази Абдуш, Македонски Александар, Николовски Бошко, Темелковски Никола, Ѓоревски Милан, Оѓановски Китан, Петровиќ Животије, Грујевски Ѓорѓи и Стан Ѓорѓе.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Ивановски Лазо, в. д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Членови на привремениот управен одбор се: Животије Петровиќ, Оѓановски Китан, Ајвази Абдуш, Стан Ѓорѓе и Ѓоревски Милан. Претседател на управниот одбор е Животије Петровиќ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 94 од 15. II. 1967 година. (334)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1079, страна 391, книга V, е запишана под фирма: Индустија за обувки и пластика „Солид“ — Суботица — Продавница во Скопје, ул. „108“ бр. 23. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови обувки од сопствено производство како и обувки од други производители за дополнување на асортиманот.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Индустијата за обувки и пластика „Солид“ — Суботица, со одлука од 30. VIII. 1967 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Ѓеорѓиевски Томов Славе, раководител.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 536 од 7. VI. 1967 година. (985)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 467, страна 395, книга V, е запишана под фирма: Претпријатие „Ладилник“ од Скопје — Продавница број 14 во Скопје, ул. „862“ бр. 6, населба „Сингелик“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо, месни и сувомесни производи, млечни производи, конзерви од риба и месо, замрзнато овошје и зеленчук, живина, јајца и маст.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Ладилник“ од Скопје, со решение бр. 4917 од 7. XI. 1966 година.

Раководител на продавницата е Митревски Љубе.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 517 од 7. VI. 1967 година. (987)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 43, книга IV, е запишана под фирма: Трговска работна организација на мало и големо „Овче Поле“ од Скопје — Продавница број 48 во населбата „Влае“ — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на млечни и сувомесни производи, индустриски стоки, согласно регистрацијата на работната организација.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за промет и преработка на млеко и млечни производи „Овче Поле“ — Скопје, со одлука бр. 14 од 13. III. 1967 година.

Раководител на продавницата е Богдановски Милан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 525 од 14. VI. 1967 година. (1061)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 403, книга V, е запишана под фирма: Трговска работна организација на мало и големо „Овче Поле“ од Скопје — Класична продавница во Горче Петров, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо и сувомесни производи, согласно регистрацијата на матичното претпријатие.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговската работна организација на мало и големо „Овче Поле“ — Скопје, со одлука бр. 14 од 13. III. 1967 година.

Раководител на продавницата е Влашев Милтијаде.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 526 од 15. VI. 1967 година. (1062)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 403, книга V, е запишана под фирма: Трговска работна организација на мало и големо „Овче Поле“ од Скопје — Класична продавница за продажба на месо во Скопје „Автокоманда“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо и сувомесни производи, согласно регистрацијата на работната организација.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговската работна организација на мало и големо „Овче Поле“ од Скопје, со одлука бр. 14 од 13. III. 1967 година.

Раководител на продавницата е Марковски Лазо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 527 од 15. VI. 1967 година. (1063)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 817, страна 865, книга III, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Погонот за шивачки услуги во Скопје на ул. „Индустриска“ бр. 19а на Претпријатието за градежно-монтажни инсталации „Граммис“ — Скопје, бидејќи со одлуката бр. 406 од 29. V. 1967 година, на работничкиот совет, се издвојува во Занаетчиски сервис „Просперитет“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 544 од 14. VI. 1967 година. (1066)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1083, страна 427, книга V, е запишано под фирма: Градежно претпријатие „20 јуни“ во Скопје, ул. „Партизанска“ бр. 5. Предмет на работењето на претпријатието е: изведување на сите видови градежни и градежно-занаетчиски работи, како и производство на градежни материјали.

Претпријатието е основано од задружниот совет на Станбено-штедната задруга „20 јуни“ од Скопје, со одлука од одржаната седница на 12. X. 1966 година а со издвојување на Самостојниот градежно-занаетчиски погон во Скопје, на ул. „Партизанска“ бр. 5, во самостојна работна организација.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Дурковски Мемет, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 191 од 28. VI. 1967 г. (1137)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1086, страна 437, книга V, е запишано под фирма: Деловно здружение на градежно-инсталатерските и монтажните работни организации и задруги „Градомонтажа“ — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 68. Предмет на работењето на здружението е:

1) Во име на здружението а за сметка на членовите да учествува на лицитации за преземање на работи од трети лица од дејноста што ја врши од чл. 2 од договорот, т. е. вршење на градежно-инсталатерски и монтажни работи во сите видови градежни објекти — висока и ниска градба и слични услуги, вклучувајќи ги и проектантските работи од истата градба; да заклучува договори за преземените работи и да организира заедничко или делумно извршување на преземените работи; да води надзор за правилно и навремено извршување на преземените работи, техничко предавање и колудација на договорните работи.

2) Преземените работи може да ги отстапува со посебен договор на одделни членови на здружението и да води сметка за нивното правилно и навремено извршување.

3) Да врши заедничка или делумна набавка на опрема и материјали потребни за членовите на здружението и нив да ги отстапува по договор на членовите.

4) За преземените работи да организира заедничко користење на средствата и уредите на членовите на здружението во врска со заедничкото извршување на работите.

5) Да организира заедничко постапување при барање на кредити и други средства за развој и инвестиционо напредување како и за трајни и обртни средства на членовите на здружението.

6) Да организира заедничко решавање на кадровските проблеми по пат на организирање курсеви, а со цел усовршување на кадрите запослени кај членовите на здружението.

7) Да дава техничка, економска и правна помош на членовите на здружението.

8) Да изработува проекти и други технички докуменции за потребите на членовите на здружението, како и на други останати работни организации, а во рамките на дејноста што ја врши здружението и неговите членови.

9) Покрај горните работи наведени во точка 1 до 8 на овој член, здружението може да врши евентуално и други работи, за чие вршење управниот одбор ќе донесе посебна одлука.

Здружението е основано од основачите: Градежно претпријатие „Братство“ — Скопје, Занаетчиско-услужна, електроинсталатерска и водоинсталатерска задруга „Кале“ — Скопје, Станбено-штедната задруга „20 јуни“ — Скопје, Занаетчиско-услужна, браварска и водоинсталатерска задруга „Партизан“ — Скопје, Занаетчиско градежно претпријатие „Македонија“ — Скопје, Градежно сидаро-фасадерска занаетчиска задруга „Керамичар“ — Скопје, Монтажно-градежна занаетчиска задруга „Југотерма“ — Скопје, Градежно-занаетчиска услужна задруга „Лисец“ — Крива Паланка, Сидаро-фасадерска задруга „Оникс“ — Скопје.

Здружението ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Кочев Димитар, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Членови на управниот одбор се: Вуковиќ Милица, претседател, и Аземовски Речко, зам. претседател.

Конституирањето е извршено на 5. VI. 1967 година, на основачкото собрание на Здружението, со записник бр. 01-2/5. VI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 649 од 10. VII. 1967 година. (1207)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1094, страна 479, книга V, е запишано следното: Седиштето на Работната организација „Славеј“ од село Винаца, Кочанско, се преместува во Скопје, ул. „Загребачка“ бб барака, Сајмиште.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 692 од 26. VII. 1967 година. (1240) оц1

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 571, книга IV, е запишана под фирма: „Интерпромет“ — трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало — Скопје — Работна единица „Заеднички служби“ — Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 60. Предмет на работењето на работната единица е обавување работи од заеднички интерес за сите деловници во состав на претпријатието.

Работната единица е основана од работничкиот совет на „Интерпромет“ — трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало — Скопје.

Раководител на работната единица е Воин Таневски.

Работната единица „Заеднички служби“ — Скопје ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Лазар Хаџи Пецов, секретар на претпријатието, Коста Поповски, шеф на службата за план, анализа и развој, и Јован Стојановски, шеф на службата за внатрешна контрола.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 642 од 26. VII. 1967 година. (1249)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1098, страна 495, книга V, е запишана под фирма: Универзално трговско претпријатие на големо и мало „Универзал комерц“ — Горче Петров, ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 2. Предмет на работењето на претпријатието е: трговија на големо и мало со сите видови стоки, како и откуп и продажба на земјоделски производи, агенциски услуги и комисиона продажба.

Претпријатието е основано на основачкото собрание, одржано на 30. VII. 1967 година од основачите: Јосифовски Југослав, Божиновска Лилјана, Палазов Димитар, Каљошевски Димитар, Манолчев Ване, Иванова Перса, Дубарџиски Симеон, Николовска Лилјана, Иванова Нада, Бакарџиев Јован и Столевски Ѓорѓи.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, Јосифовски Томо Југослав, в. д. директор и Столевски Андров Ѓорѓи.

Обврската пред банката е со два потписа.

Претпријатието е конституирано на 30. VII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 807 од 17. VIII. 1967 година. (1310)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 919, страна 351, книга IV, е запишана под фирма: Претпријатие за текстилна конфекција „Цветан Димов“ од Скопје — Продавница во Скопје, улица „10ба“ бр. 17. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстилни производи (тешка, лесна и детска конфекција), галантерија, позамантерија и други текстилни производи; продажба на текстилна метража, штофови, памучни производи, свила, синтетика, диолен и други производи; конец, чорапи и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за текстилна конфекција „Цветан Димов“ — Скопје, со одлука од 6. IV. 1967 година.

Раководител на продавницата е Здравковска Марица.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 535 од 24. XII. 1967 година. (1393)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1035, страна 153, книга V, е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Занаетчиското претпријатие за електрична и водоводна инсталација „Напредок“ — Горче Петров, Стојановски Јордан, во иднина претпријатието ќе го потпишува на новата должност, директор, сметано од 24. VIII. 1967 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 835 од 30. VIII. 1967 година. (1360)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 22, страна 183, книга I, е запишано следното: Фирмата на Претпријатието за откуп, обработка и продажба на тутун „Треска“ — Македонски Брод, согласно одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 8. VII. 1967 година се менува и гласи: „Југо-тутун“ — здружено претпријатие — Скопје — Организација во состав за производство и обработка на тутун „Треска“ — Македонски Брод.

Скратеното име на организацијата е: „Југо-тутун“ — Здружено претпријатие „Треска“ — Македонски Брод.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 837 од 25. VIII. 1967 година. (1361)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 457, страна 539, книга V, е запишана под фирма: Претпријатие за производство и преработка на обоени метали „Илинден“ од Скопје — Продавница во Скопје, ул. „Караорман“ бр. 9. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови обоени метали, бакарни лимови шајбни, месингани, поцинкувани и црни лимови, бакарни цевки, бакарни нитни, бакарни и месингани шини и др., влечени бакарни и месингани производи, сите видови на бронза, бакарни казани, котли и арании, бакарни тепсии, бакарни и месингани мангали, цезвиња, разни украсни предмети како и преработен калај за занаетчиството, сите занаетчиски услуги од казанџиска и калајџиска дејност.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Илинден“ — Скопје, со одлука бр. 02-287 од 25. IV. 1967 година.

Раководител на продавницата е Ристо Николовски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 575 од 16. VI. 1967 година. (1389)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1104, страна 551, книга V, е запишана под фирма: „ИПГ“ — индустрија за протектирање на гуми и изработка на предмети од гума — Пожаревац — Работна единица „Скопје“ — Скопје, булевар „ЈНА“ бр. 66. Предмет на работењето на работната единица е: продажба на проектирани — обновени авто и тракторски гуми и предмети од гума, откуп на истрошени гуми, услуги со протектирање и вулканизирање на гуми преку сервисната служба.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „ИПГ“ — индустрија за протектирање на гуми и изработка предмети од гума — Пожаревац, со одлука број 1868 од 4. VIII. 1967 година.

Работната единица „Скопје“ во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Марковски Јован, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 834 од 30. VIII. 1967 година. (1390)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1036, страна 157, книга I, е запишано следното: Сидаро-фасадерската задруга „Солитер“ — Скопје избра постојани органи на управување на состанокот одржан на 12. VI. 1967 година и во управниот одбор влегоа следните лица: Столиќ Новица, претседател, Трајковска Мара, Милевски Стоилко, Мемети Илмија, Неделковски Зоран, Зунбури Баљо и Андријевиќ Велидар, членови. Заменик претседател на управниот одбор е Трајковска Мара.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 784 од 22. VIII. 1967 година. (1397)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 967, страна 655, книга IV, е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Производно-јорганска и шивачка задруга „Бела постела“ — Скопје, Секуловски Перо, е назначен за директор, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 28. VIII. 1967 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 844 од 31. VIII. 1967 година. (1412)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1094, страна 474, книга V, е запишано следното: Фирмата на Работната организација „Славеј“ од Скопје, согласно одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 31. VII. 1967 година се менува и ќе гласи: „Трго-Скопје“ — Скопје трговска работна организација на големо и мало за промет, посредување, купопродажба на опрема, градежни материјали, репроматеријали, стока и сточна храна, живинарство, рибарство, индустриски, земјоделски и други производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 772 од 31. VIII. 1967 година. (1487)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1109, страна 575, книга V, е запишано под фирмата: „Грамонт“ — градежно и монтажно претпријатие — Скопје, ул. „Наум Наумовски Борче“ број 30. Предмет на работењето на претпријатието е монтажа и инсталации на внатрешен и надворешен водовод и канализација: монтажа — инсталации на пумпни станици, затворачници на истите со резервоари, како и наводнување и одводнување за потребите на земјоделските и други стопански организации, и сидаро-фасадерска дејност.

Претпријатието е основано од задружниот совет на Задругата за инсталација на водовод и канализација „Грамонт“ — Скопје, со одлука од одржаната седница на 25. VIII. 1967 година а со прераснување на задругата во претпријатие.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Панче Михајловски, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Претпријатието е конституирано на 25. VIII. 1967 година.

Со прераснување во претпријатие Задругата за инсталација на водовод и канализација „Грамонт“ — Скопје, се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, од рег. бр. 941, страна 503, книга V.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 777 од 31. VIII. 1967 година. (1514)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1112, страна 587, книга V, е запишана под фирма: Претпријатие за електро-водовод и инсталација „Електроводомонт“ — Скопје, ул. „Беласица“ бр. 6. Предмет на работењето на претпријатието е: електро-инсталација за слаба и јака струја од сите видови, водовод-накализација од сите видови, внатрешна и надворешна инсталација со сидарија.

Претпријатието е основано од Претпријатието за градежно-монтажни инсталации „Грамос“ од Скопје, со одлука бр. 618 од 31. VIII. 1967 година на работничкиот совет, а со издвојување на Самостојниот погон за занаетчиски услуги, електро-водовод, инсталација и лимарија — Скопје во стопанска организација.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Филиповски Филип, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Претпријатието за електро-водовод и инсталација „Електроводомонт“ — Скопје е конституирано на 30. VIII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 868 од 13. IX. 1967 година. (1526)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 233, страна 577, книга II, е запишана под фирма: Фабрика за метален намештај „Браќа Кошулчеви“ — Титов Велес — Продавница во Титов Велес (во кругот на фабриката). Предмет на работењето на продавницата е: продажба на приколки за патнички автомобили (кампинг), метален, медицински, канцелариски, туристички, угостителски и школски намештај, градежен оков, клинци од сите димензии, приковна бара и диллиндична влошка.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Фабриката за метален намештај „Браќа Кошулчеви“ — Титов Велес, со одлука бр. 4517 од 24. VII. 1967 година. Продавницата ќе продава на големо и мало.

Раководител на продавницата е Бузалков Ристо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 765 од 16. VIII. 1967 година. (1533)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 348, страна 87, книга II, е запишана под фирма: „Југоелектро“ — претпријатие за увоз-извоз и трговија на големо и мало со електрична опрема, индустриска опрема и електро-технички материјали — Београд — Продавница во Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 2. Предмет на работењето на продавницата е трговска дејност на мало од следните трговски струки — гранка 117 и 119 — електротехнички материјал, радио и ТВ апарати, грамофони и останати акустички апарати; мерни инструменти, термички уреди, шпорети и Кумбиња за цврсто гориво, нафтени печки, машини за шиене, кујнски ваги, месорезници и сите видови садови.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Југоелектро“ — Београд со одлука на работничкиот совет од одржаната седница на 13. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Коцевски Виктор.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 805 од 18. IX. 1967 година. (1535)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 26. VI. 1967 година, страна 104, реден број 8, е запишано проширувањето на дејноста на Земјоделската задруга „1 Мај“ од село Муртино, Струмичко уште со: вршење јавен превоз на предмети во слободниот патен сообраќај со своите превозни средства.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 01-188 од 30. V. 1967 година на задружниот совет на задругата и решението бр. 07-30 од 5. V. 1967 година на Инспекторот на трудот на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 191/67. (1189)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 1085, страна 435, книга V, е запишана под фирма: Занаечиско-браварска задруга „Цветан Димов“ — Скопје, ул. „178“ бр. 4. Предмет на работењето на задругата е вршење на сите работи од браварскиот занает.

Задругата е основана од основачите: Дончевски Јован, Димовски Дончо, Филиповски Злате, Манојлов Тоде, Крсески Здравко, Алили Рауф, Тодоровски Добре, Јанковски Живко, Стојановски Атанас и Гошев Миле, на основачкото собрание одржано на 3 мај 1967 година.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Димовски Дончо, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Членови на управниот одбор на задругата се: Дончески Јован, Стојановски Атанас, Јанковски Живко, Тодоровски Добре и Манојлов Тоде. Претседател на управниот одбор е Дончески Јован.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 485 од 6 јули 1967 година. (1208)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 351, книга I, е запишано под фирма: Земјоделска задруга „Ран производ“ од Куманово — Продавница број 14 во Куманово (кај Автобуската станица). Предмет на работењето на продавницата е промет со индустриски и прехранбени стоки.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Ран производ“ — Куманово, со одлука бр. 05-1177/3 од 22. VI. 1967 година.

Раководител на продавницата е Спасовски Трајан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 632 од 26. VI. 1967 година. (1232)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 6, страна 31, е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Карабунар“ од село Каменање, Тетовско, согласно одлуката бр. 45 од 16. VI. 1967 година, на задружниот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со трговија на мало и големо и со следните стоки: сите видови градежни материјали (цигли, керамиди, цемент, бетонско железо, обла и резана граѓа и останато); сите видови прехранбени артикли (брашно, индустриски преработки од брашно и шеќер, сол, преработки од зеленчук, конзервирани месни производи и други колонијални стоки).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 606 од 24. VII. 1967 година. (1259)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 49, страна 193, книга I, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Лирија“ од село Никуштак — Продавница

број 3, во село Матејче. Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриска, прехранбена и колонијална стока.

Задругата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Лирија“ од село Никуштак, со одлука бр. 453/1 од 14. VII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Исуфи Ваит. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 749 од 16. VIII. 1967 година. (1346)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 98, страна 501, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Слога“, село Умин Дол — Продавница број 8 во село Слупчане, Кумановско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на земјоделски, прехранбени, непрехранбени и индустриски производи.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Слога“ од село Умин Дол, со одлука бр. 525 од 10. VII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Исмаили Раиф. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 742 од 16. VIII. 1967 година. (1347)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 14. XII. 1967 година, страна 110, реден број 3, е запишано проширувањето на дејноста на Земјоделската задруга „Пролегер“ од с. Попчево, Струмичко, уште со: откуп на огревно дрво и продажба, откуп на жива стока, гоње и продажба.

Проширувањето на дејноста на задругата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 57 од 7. XI. 1967 година, на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 411/67. (135)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 85, страна 721, книга I, е запишано под фирма: Земјоделска задруга „Нова Слога“ од село Лешок — Продавница во село Непроштено, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на следната стока: земјоделско-сточарски производи, репродукциони материјали, препарати за заштита на растенијата, разни видови прехранбени артикли, житарици и брашно, алкохолни и безалкохолни пивјалози, разни видови индустриска стока, текстил и текстилна и кожна галантерија и парфимерија, тутун и тутунски производи, градежни материјали, железарија и накит.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Нова Слога“ од село Лешок, Тетовско, со одлука бр. 761 од 3. VII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Стаменковска Ст. Илинка.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 796 од 23. VIII. 1967 година. (1632)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 85, страна 681, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Нова Слога“, село Лешок — Продавница за мешана стока во село Ратаје, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на следната стока: земјоделско-сточарски производи, репродукциони материјали, препарати за заштита на растенијата, разни видови прехранбени артикли,

житарици и брашно, алкохолни и безалкохолни пилалопи, разни видови индустриска стока, текстил и текстилна и кожна галантерија и парфимерија, тутун и тутунски производи, градежен материјал и железарија и накит.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Нова слога“ — село Лешок, со одлука бр. 761 од 3. VII. 1967 год.

Раководител на продавницата е Стаменковски Ст. Живко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 797 од 23. VIII. 1967 година. (1633)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Уверение за стално неспособен во ЈНА, издадено од Чапљина, Босна и Херцеговина, на име Борис Стојковски, ул. „155“ бр. 7, Скопје. (3632)

Воена книшка бр. 2270/4а, издадена од Крушевцац на име Светозар Целевик, с. Матејче, Кумановско. (3633)

Здравствени легитимацији издадени од ЗСО — Скопје на име Миљана и Никола Ацовски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славка Д. Јанева, Скопје. (2050)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ајден Шерифи, Скопје. (2051)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Африм Имеровиќ, Скопје. (2052)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајанка Јовановска, Скопје. (2053)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драги Василевски, Скопје. (2054)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душан Сурловски, Скопје. (2055)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Васил Диков, Скопје. (2056)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драгица Дишевска, Скопје. (2057)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ефика Блажева, Скопје. (2058)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ване Волчевски, Скопје. (2059)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Неделковски, Скопје. (2060)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гулфида Чипи, Скопје. (2061)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Охрид на име Ратка Куљан, Скопје. (2062)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фаик Гавази, Скопје. (2063)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветанка Пеновска, Скопје. (2064)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велим Николовски, Скопје. (2065)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Садије Мусовиќ, Скопје. (2066)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Чешк Ука, Скопје. (2067)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубомир Димитриевски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владо Минов, Скопје. (2069)

Работна книшка издадена од Скопје на име Гоце Таневски, Скопје. (2070)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Урија Целадини, Скопје. (2071)

Работна книшка издадена од Скопје на име Славка Самац, Скопје. (2072)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љупчо Ричковски, Скопје. (2073)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шемшит Нујоски, Скопје. (2074)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитар Цокоски, Скопје. (2075)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Љуба Митревска, с. Рајца, Ресен.

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Ресен на име Тодор Шикалевски, Ресен. (2077)

Оружен лист бр. 714, издаден од ОВР — Тетово на име Ганија Азири, Тетово. (2078)

Возачка дозвола бр. 849, издадена од Секретаријатот за внатрешни работи — Тетово на име Маринко Крсто Стојановски, с. Доброште, Тетово

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Берово на име Ефтим Чибански, Берово. (2080)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Берово на име Ванчо Чичаковски, Берово. (2081)

Здравствена легитимација на име Ангелина Илија Христова, Берово. (2082)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 85, издадена од ЗСО — Битола на име Трајко Ј. Поповски, с. Братиндол, Битола. (2083)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Драгица Пишмановска, с. Иваневци, Битола. (2084)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Скендер Цемаиловски, с. Мечитлија, Битола. (2085)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Михајло Најков, с. Горно Оризари, Битола. (2086)

Работна книшка бр. 20132, серија бр. 288717, издадена од Битола на име Свезда Мацеска, ул. Мечкин Камен“ бр. 18, Битола. (2087)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сузана Уштеленца, ул. „Зекир Чанка“ бр. 5, Дебар. (2088)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Таир Реџеми, с. Нераште, Тетово.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Мераме Реџеми, с. Нераште, Тетово.

Земјоделска здравствена легитимација на име Мамудија и Гајур Деари, с. Гор. Речича, Тетово.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Билал Реџеми, с. Нераште, Тетово.

Здравствена легитимација бр. 79730 на име Ангелина Чавдарска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 66, Тетово

Здравствена легитимација бр. 15086 на име Вангел Чавдарски, ул. „Бардарска“ бр. 9, Тетово. (2095)

Здравствена легитимација на име Петре Тасов, с. Полаки, Кочани. (2097)

Здравствени легитимацији издадени од ЗСО — Скопје на име Сабри и Изицете Фазлија, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Верка Алексовска, Скопје. (2099)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Урошевац на име Шефки Реџа, Скопје. (2100)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Лазар Полешки, Скопје. (2101)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Божана Димитрова, Скопје. (2102)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мехрије Рамадан, Скопје. (2103)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Менсур Усеинов, Скопје. (2104)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зорка Стефановска, Скопје. (2105)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Евдокија Стојчевска, Скопје. (2106)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Милица Хацова, ул. „Романија“ бр. 41/IV, Битола. (2107)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Данчо П. Јошевски, с. Орле, Битола. (2108)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Босилка Бунтеска, с. Г. Коњари, Прилеп. (2109)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Гевгелија на име Десанка Крстова, ул. „Таља Бикова“ бр. 17, Гевгелија. (2110)

Здравствена легитимација на име Трајанка Демова, Кавадарци. (2111)

Здравствена легитимација на име Санде Авди Имери, ул. „Каваска“ бр. 3, Тетово. (2112)

Работна книшка бр. 1150 на име Имер Ашим Даљифи, с. Јажинце, Тетово. (2113)

Здравствена легитимација на име Ферки Абази, ул. „И. Р. Лола“ бр. 403, Тетово. (2114)

Здравствена легитимација на име Мустреф Ферки Абази, ул. „И. Р. Лола“ бр. 403, Тетово. (2115)

Работна книшка издадена од Долнени на име Горгија Тошески, с. Сенокос, Прилеп. (2116)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Живко Бошкоски, ул. „Маркова“ бр. 120а, Прилеп. (2117)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Славка Дукова, ул. „Прохор Пчински“ бр. 29, Битола. (2118)

Здравствена легитимација бр. 1037 на име Надежда Андонова, ул. „Цар Самоил“ бр. 58, Битола.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Драгица Ристевска, ул. „Ловченска Корија“ бр. 31, Битола. (2120)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Сабри Зекирова, ул. „Т. Ужице“ бр. 91, Битола. (2121)

Здравствена легитимација бр. 63288, издадена од КЗСО — Гостивар на име Драган Гокиќ, „Тунелоградња“ с. Падалиште, Гостивар. (2122)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Весна Макојовска, с. Д. Дупени, Ресен. (2123)

Здравствена легитимација бр. 3655 на име Горги Димов, ул. „Енгелсова“ бр. 4, Т. Велес. (2124)

Здравствена легитимација бр. 61859, издадена од КЗСО — Гостивар на име Добринка М. Мијаиловиќ, ул. „Борис Кидрич“ б. б. Гостивар. (2125)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Афет Абди, с. Нераште, Тетово.

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Риза Б. Назифе, с. Шипковца, Тетово. (2127)

Свидетелство за завршено осмолетка во с. Шемшево на име Митана Горгеска, с. Шемшево, Тетово.

Здравствена легитимација бр. 67416, издадена од ЗСО — Гостивар на име Антоние Оносимоски, с. Галата, Гостивар. (2129)

Здравствена легитимација на име Јордана Јакимова, с. Чешиново, Кочани. (2130)

Здравствена легитимација на име Исак Саити, с. Радуша, Скопје. (2132)

Свидетелство за квалификуван возач издадено од Општинското собрание — Прилеп бр. 04-3915 на име Никола Атанасоски, ул. „М. Тито“ бр. 40, Крушево. (2133)

Здравствена легитимација бр. 19223, издадена од КЗСО — Кавадарци на име Горка Тодорова Миланова, с. Росоман, Кавадарци. (2134)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Цвета Димитровска, с. Ср. Егри, Битола. (2135)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Томе Марковски, с. Габаловци, Битола. (2136)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јани Андреев, Битола. (2137)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Аднан Целоски, ул. „Васил Главинов“ бр. 20, Прилеп. (2138)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Јован Трајчевски, Прилеп. (2139)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Марија Крстева, ул. „Орде Чопела“ бр. 21, Прилеп. (2140)

Свидетелство на име Томе Вељановски, с. Ропотово, Прилеп. (2141)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Рафет Гелоски, ул. „Васил Главинов“ бр. 20, Прилеп. (2143)

Ученичка книшка издадена од Прилеп на име Зора Горгоска, ул. „Ило Попиданец“ бр. 12, Прилеп. (2144)

Свидетелство издадено од Прилеп на име Зора Горгоска, ул. „Ило Попиданец“ бр. 12, с. Варош, Прилеп. (2145)

Дозвола бр. 782, за ловечка пушка издадена од ОВР — Струга на име Пандил Д. Гонески, с. Луково, Струга. (2146)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струга бр. 7183 на име Алексо Цоклески, с. Јабланица, Струга. (2147)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7602/5097, издадена од ЗСО — Кичево на име Ника Јаковчева Димоска, с. Могилец, М. Брод. (2148)

Здравствена легитимација на име Александар Караџов, ул. Љубен Весов“ бр. 32, Т. Велес. (2149)

Свидетелство од IV основно одделение на име Аљо Шотра, с. Г. Оризаре, Т. Велес. (2150)

Работна книшка бр. 4252 на име Цовдет Гулеци, ул. „М. Ч. Филиповски“ бр. 136, Гостивар. (2151)

Здравствена легитимација бр. 25227, издадена од КЗСО — Кратово на име Ласто Герасимов Петков, ул. „Јаким Спиоров, бр. а, Пробиштип. (2152)

Здравствена легитимација на име Паца Гоцова, с. Облешево, Кочани. (2153)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Божана Митревска, Скопје. (2154)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горги Кондојанов, Скопје. (2155)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мина Буши, Скопје. (2156)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дола Милошовска, Скопје. (2157)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката во с. Љубанци на име Стојан Димовски, Скопје. (2158)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исак Аслани, Скопје. (2159)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија за избор на управник на Клиниката за очни болести при Медицинскиот факултет во Скопје

распишува

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР НА УПРАВНИК НА КЛИНИКАТА

Кандидатот покрај општите услови предвидени со основниот закон за работните односи, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да е редовен или вонреден професор на Медицинскиот факултет во Скопје;

— да е шеф на Катедрата по предметот офталмологија на Медицинскиот факултет во Скопје; и

— да има над 10 години работно искуство.

Учесниците на конкурсот кон своите молби треба да поднесат докази за општите и посебните услови, во противен случај молбите нема да се земаат во предвид за разгледување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Кандидатите да ги упатуваат молбите на адреса: Клиника за очни болести во Скопје (за Конкурсната комисија за именување на управник).

Од Конкурсната комисија

Работната единица Здравствена станица — Драчево

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Лекар од општа практика за работа во амбулантата ст. Зелениково и с. Горно Количани по 3 дена во неделата;

2. Акушерка за работа во амбулантата с. Горно Количани.

Покрај општите услови кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

За работното место под 1 да има завршено медицински факултет и обавезен лекарски стаж;

За работното место под 2 да има завршено средно медицинско училиште — отсек АКУШЕРКИ.

На акушерката што ќе работи во амбулантата во с. Горно Количани не ѝ се обезбедува превоз но таа е должна да остане во с. Горно Количани и по работното време односно место на живеење во работните денови ќе ѝ биде с. Горно Количани.

Работниот однос за двете работни места се засновува на одредено време и тоа од 1-VII-1968 год. до 31-XII-1968 година.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребните документи се поднесуваат до работната единица Здравствена станица — Драчево.

Од работната единица З. С. Драчево

Комисијата за конкурси на Здравствениот дом — Дебар, врз основа одлуката на Советот на Здравствениот дом — Дебар

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Лекар во здравствениот пункт Папраник,

2. Лекар во Здравствениот пункт „Бошков Мост“,

3. Акушерка во Здравствениот пункт „Бошков Мост“.

Пријавените кандидати по овој конкурс, покрај општите услови за засновање на работен однос, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— за работните места под 1 и 2, завршен медицински факултет, помината лекарска практика, положен стручен испит и најмалку 1 година работно искуство во струката;

— за работното место под 3, завршено средно-медицинско училиште — смер акушерски, положен стручен испит и најмалку 1 година работно искуство во струката.

Настап на работа за работното место под 1 веднаш, а за работните места под 2 и 3 од 1-VII-1968 година.

Плата по спогодба. Стан за самци обезбеден.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

Молбите прописно таксирани со сите документи се доставуваат до Конкурсната комисија на Здравствениот дом — Дебар.

Од Конкурсната комисија (1119)

Конкурсната комисија на Берберско-фризерската задруга „Напредок“ — Струмица

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за реизбор на директор на работната организација

1. Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

а) Економски или правен факултет со 2 години работен стаж;

б) Виша управно-правна школа, виша економска школа со 3 години работен стаж;

в) Средна економска школа со работен стаж од 5 години на раководни работни места во услужни претпријатија;

г) Висококвалификуван берберски работник со најмалку 15 години работен стаж;

д) Кандидатот да не е осудуван по чл. 55 од ОЗП.

2. Кандидатите се должни со молбата да ги приложат следните документи:

а) Диплома во оригинал или заверен препис за завршено високо, вишо, средно образование и диплома за висококвалификуван работник.

б) Потврда од работната организација каде се наоѓа во работен однос (за оние кандидати кои се во работен однос) со која работната организација ќе гарантира дека во случај кандидатот да биде избран ќе го раскине работниот однос со него.

Некомплетираните молби нема да се разгледуваат.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Берберско-фризерската задруга „Напредок“ — Струмица со ознака „за конкурсната комисија“.

Од Конкурсната комисија (1120)

СОДРЖИНА

	Страна
174. Закон за мировните совети — — — —	321
175. Закон за правосуден испит — — — —	322
176. Одлука за давање согласност на финансириот план на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството за 1968 година — — — —	324
177. Одлука за измена на Одлуката за утврдување бројот на судите и судиите-поротници во Вишиот стопански суд и во окружните стопански судови — — — —	324
178. Одлука за давање согласност на Одлуката за определување стопата на средствата за заеднички работи при Републичката заедница за работите на запослувањето — — — —	324
179. Одлука за давање одобрение на завршената сметка на Републичкиот фонд за води за 1967 година — — — —	325
180. Одлука за давање согласност на финансириот план на Републичкиот фонд за води за 1968 година — — — —	325
181. Одлука за избор на судија во Окружниот суд во Штип — — — —	325
182. Препорака за натамошниот развој и унапредување на дрвната индустрија — — — —	325
183. Заклучок во остварувањето на основното задолжително образование — — — —	327